

Април 2013 Бр.138

FOREVER

MACEDONIA





FOREVER



Оваа ексклузивна формула ги потпомага сите аспекти од функцијата на имунолошкиот систем, обезбедувајќи ги најважните хранливи состојки за добар имунитет, плус природни билки со синергично дејство.

СОСТАВ

Патентирана смеса од фруктоолигосахариди, лактоферин, печурки маитаке во прав (*Grifola frondolosa*), печурки шитаке во прав (*Lentinula edodes*), екстракт од маитаке (*Grifola frondolosa*), витамин С, витамин D3 (како холекалциферол), цинк.

ДРУГИ СОСТОЈКИ

Микрокристална целулоза, хидроксипропил метилцелулоза, стеаринска киселина, магнезиев стеарат, кроскармелозен натриум, силициев диоксид, натриева карбоксиметилцелулоза, декстрин, декстроza, соев лецитин и натриев цитрат.

FOREVER IMMUBLEND™ ФОРЕВЕР ИМУБЛЕНД

ОПИС И СВОЈСТВА

Додаток во исхраната, создаден за целосна поддршка на имунитетот. Секоја состојка во нашата патентирана формула е специјално избрана поради клучната улога која ја има за поддршка на имуните функции. Комбинацијата го потпомага оптималното дејство на биолошките заштитни механизми на телото за да сте витални дури и во ризичните сезони. Меѓу хранливите состојки кои допринесуваат за имунитетот се лактоферин, печурките маитаке и шитаке, витамините С и D, како и цинк за дополнителна заштита. Секоја од овие клучни состојки придонесува на одреден начин за одржување на вашето здравје и виталност.

- **Фруктоолигосахариди** – поддржуваат здраво ниво на пробиотските бактерии во дигестивниот систем.
- **Лактоферин** – соединение кое го поддржува производството на имуни клетки и помага во одржување на оптимални нивоа на корисни бактерии во цревата.
- **Печурки маитаке и шитаке** – го поддржуваат производството на имуни клетки, како и функциите на кардиоваскуларниот систем.
- **Витамин D** – ги зајакнува имуните клетки.
- **Витамин C** – се бори со слободните радикали.
- **Цинк** – се бори со слободните радикали и го поддржува производството на имуни клетки.

ПРЕПОРАКА ЗА ДОЗИРАЊЕ

По две таблети на ден како додаток на исхраната. **ВНИМАНИЕ:** консултирајте се со лекар пред употреба на овој додаток на исхрана ако сте бремена, се обидувате да зачнете или доите.

ОСНОВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ

- Ги поддржува сите аспекти од функцијата на имунолошкиот систем.
- Обезбедува спектар на хранливи состојки за поддршка на имунитетот.
- Се бори со слободните радикали.





Благодарноста води до успех

Пред неколку дена размислував за благодарноста. Неверојатно за мене е до кој степен ни се менува умот кога се фокусираме врз него. Благодарноста влијае не само врз личниот став, туку и врз односот кон другите и како тие нè перцепираат. Понекогаш поради презафатеноста секојдневие, ние ја пропуштаме едноставната практика наречена благодарност. Еден голем христијански лидер – Томас С. Монсон, вели: „Можеме да се вдахнуваме себеси и другите, ако одбиеме да останеме во царството на лошите мисли и да одгледаме во срцето став на благодарност. Ако неблагодарноста е еден од сериозните гревови, тогаш благодарноста е помеѓу најголемите добродетели.“ Благословен сум што имам можност да ги сподела прекрасните производи и бизнис план со целото семејство на ФорEVER. Цврсто верувам дека секојдневното практикување на благодарност ни донело реални позитивни резултати. Можеби ќе прашате какви? Уверен сум дека таа ми помогнала да ги подредам приоритетите во животот, да црпам од скриени ресурси и да се вдахнувам себеси, за да ја предавам таа жар и на другите. Неверојатно е какво огромно влијание можат да покажат едвај неколку секунди од времето кое го посветуваме на благодарноста секој ден.

Благодарноста ги фокусира нашите приоритети

Човечки е да се споредуваме со другите, без оглед на нашиот статус во животот. Тука во ФорEVER имаме среќа да соработуваме со неверојатни дистрибутери, кои нè инспирираат и нè даваат пример за следење. И во тоа нема ништо лошо. Човек треба да се инспирира од другите. Но приоритетот не ни е да станеме исто како нив. Реализирањето на нашиот полн потенцијал е невозможно ако се огледаме на квалитетите кои другите ги имаат, а ние не. Треба да сме благодарни за сите дарби и вештини со кои сме благословени, да се фокусираме на приоритетите, да се усовршваме колку што можеме, и да не се обесхрабруваме независно од околностите. Како што нè советува Џуди Гарланд: „**Секогаш бидете преклопна варијанта на самите себе, наместо второкласна варијанта на некој друг.**“ Погледајте се во огледалото секој ден и бидете благодарни каков прекрасен човек сте. Благодарноста кон самиот себе е прв чекор кон вистинско признание кон другите.

Благодарноста го инспирира целокупниот потенцијал

Кога го користиме целиот потенцијал, ние сме поуспешни. Ако вистински ги цените сите одлични можности кои ФорEVER ги нуди – прекрасни производи и бизнис план, обуки, поткрепа од мрежата над вас, неверојатни програми како Менаџер „Opel“ и Chairman's Bonus, ќе се движите нагоре. Кон сето тоа додадете ги и вашите вродени способности и запрашајте се дали доволно ги развивате за успешно да им помагате на другите. Ако постојано ги користите вештините кои природно ги имате, најверојатно ќе можете повеќе да понудите на својата екипа. Ако на пример сте многу добар да зборувате пред луѓе, потрудете се да ги предадете тие свои способности

Претседател и главен генерален директор на ФЛП

Рекс Морган

и на екипата. Побарајте ресурси со кои располагате, а можеби ги пропуштате. Како што кажува Марк Аурелиус: „**Ценете ги сите свои силни страни и со благодарност мислете колку би копнееле по нив, ако ги немавте.**“ Благодарноста кон она што го имаме, нè потсетува како оптимално да го искористуваме за да го потпомагаме бизнисот со ФорEVER.

Поттикнувајте ги другите преку благодарност

Повеќето, ако не и сите наши постигнувања се резултат од тимска работа. Се што сакаме во ФорEVER е резултат на нашите одлични дистрибутери, вработени и раководен тим. Кога работиме со други луѓе, не треба да заборавиме кои нивни квалитети ги цениме. Така ќе создадеме пријателски односи помеѓу себе. Сепак Вилијам Џејмс не случајно одбележува дека „**најдлабокиот копнеж на човекот е потребата да биде ценет**“. Ако сакаме екипата да е сплотена, освен да размислуваме за достоините за возвишување способности на другите, добро е да ги изразуваме тие мисли и на глас. Ако некој од методите на обука на нашите спонзори ни се допаѓа – зошто да не им го кажеме тоа? Или пак ако забележиме дека нов дистрибутер одделува време за да научи повеќе за производите, треба да разбереме колку ги цениме неговите услуги! Вилијам Артур Вард нè потсетува дека „**да чувствуваме благодарност, без да ја изразиме, е како да пакуваме подарок без да го дадеме**.“ Покажете им на другите дека го цените нивниот труд.

Гледајќи назад кон првото тримесечие на 2013-а, треба да помислиме за постигнувањата на своите ФорEVER екипи. Ако секој ден лично вие му благодарите некому што допринел за промена во вашиот живот, не само што ќе ги мотивирате луѓето околу себе, туку и ќе ги жнеете благата на благодарноста, наброени погоре. Едно едноставно „благодарам“ е доволно и не одзема време. Како што кажува Торнтон Вајлдер: „**Можеме да се чувствуваме живи единствено во моментите кога срцата ни се свесни за нашите богатства.**“ Ве поздравувам за успешното прво тримесечие. Исклучително ги ценам сите ваши услуги и ве насочувам да ја изразувате благодарноста секој ден. Резултатите ќе ве воодушеват!

Засекогаш Ваш,
Rex Maughan



По што се разликуваат победниците од губитниците?

Драги пријатели,
Можностите за промена и независност со помошта на бизнисот со ФорEVER, секојдневно нè соочуваат со поими како успех, мотивација, развој, победа и др. Присуствувате на обуки, ги слушате лидерите, читате книги, посетувате мотивациони средби... И сето тоа за да ги исполните мечтите, да го постигнете она што го сакате или накратко кажано – да бидете победници. Секој сака

да постигне победа, нели? Но добро знаеме дека тоа не е лесно. Тргувајќи од позиција на луѓе кои цврсто решиле да си го променат животот, вие секојдневно ги проширувате знаењата и усвојувате нови вештини. Имено тука, во овој момент, би сакале да ве испровоцираме уште еднаш да размислите за прашањето: „**По што се разликуваат победниците од губитниците?**“

Сигурни сме дека многумина нема да имаат трпение да ги набројат нештата кои ги знаат, ги научиле и постојано ги слушаат околу себе. На пример:

- **решителност** – цврсто да решиш дека сакаш да си победник;
- **мотивација** – да веруваш дека си победник;
- **волја** да ги надминеш тешкотиите;
- **самоувереност, фокус, позитивизам, вештини** и многу други.

Дали и вие сметате дека тоа се квалитети по кои се разликуваат победниците од губитниците?

Ве прашуваме, зошто ние не мислиме така. Не дека не ги оценуваме сите тие фактори како дел од личноста на победниците. Напротив. Но сме навикнале кога срамнуваме две нешта да можеме со апсолутна точност да ги разграничиме. Многу е тешко да оцениш кој е поодлучувачки од друг. Уште потешко е да ја сраниш волјата на двајца, нивната самоувереност, позитивизам или каков и да е друг квалитет. Единственото кое ни дава точна претстава кој е победник а кој е губитник, е ... **РЕЗУЛТАТОТ**. Дали се согласувате? Се надеваме, зошто е факт дека победата оди кај оној што постигнал подобар РЕЗУЛТАТ. Повеќе бодови, повеќе метри, помалку секунди или повеќе килограми. Кога бројките говорат, ништо друго

нема значење, кога крајниот РЕЗУЛТАТ постои, никој не се интересува за останатите фактори погоре наброени.

Сигурно сега се прашувате: „Што значи сето тоа за нас?“

Значи дека најважното на што треба да работиме секојдневно не се квалитетите, кои немаат димензија, туку конкретните резултати. Бидете повеќе ориентирани кон резултати, отколку фокусирани на бескрајна подготовка и усовршување. Многу е забавно да водите инспирачки разговори, да подготвуваш нови обуки, да читаш мотивирачки книги и постојано да споделуваш мудри мисли на „Фејс“ (се надеваме дека не згрешивме како младите ја нарекуваат социјалната мрежа Фејсбук), или да гледаш филмови на „ЈуТубе“. Но резултатот од сето тоа најчесто е дека заборавате да **ДЕЈСТВУВАТЕ**.

За да сте сигурни, ви предлагаме да си ги зададете следните прашања и искрено да си одговорите на секое од нив:

- Дали јас и мојата екипа реализираме обрт кој може да ми ги обезбеди приходите за кои мечтаам?
- Дали секојдневно спонзорирам нови луѓе?
- Дали го поддржувам и зголемувам влогот на веќе спонзорирани дистрибутери во мојата група?
- Дали секојдневно работам со свои соработници за да ги постигнат тие нови нивоа во маркетинг планот на компанијата?
- Имам ли воопшто некаков видлив напредок или само говорам за нешта кои добро звучат?
- Делувам или само говорам?

Ако направите презентација и се интересирате повеќе дали на луѓето им се допаднала, отколку колку нови дистрибутери сте спонзорирани по неа, значи имате сериозен проблем со резултатно ориентираното мислење.

Нема ништо лошо да мечтаеме, да сме позитивно настроени и да се мотивираме. Но многу поважно е да знаеме што правиме за да постигнеме РЕЗУЛТАТ. А во нашиот бизнис резултатот се мери со број на нови дистрибутери во нашата мрежа секој месец, со бонусни бодови, реализирани од секој дистрибутер и со големината на бонусот. И со ништо друго.

Ако немате резултати и мислите дека тоа е последица на сè друго, но не и на потреба од промена кај самите вас, да ве потсетиме на мудроста на великиот кинески мислител и филозоф Конфуције: „**Не се променуваат само најмудрите... и најлупавите**“.

Ви посакуваме од се срце подобри РЕЗУЛТАТИ, кои ќе ве направат победници!

Засекогаш Ваши,
Стефан и Тања Стаеви



FOREVER



SUCCESS DAY 17.03.2013

Ckronje





FOREVER





FOREVER





Компанијата Forever Living Products вистински ја запознав пред 2 години барајќи решение за моето нарушено здравје. За кратко време резултатите беа забележителни и тоа почнав да го споделувам со моите најблиски: семејството, роднините, пријателите, колегите...

Поддршката од сопругот дојде набргу и денес со гордост можеме да кажеме дека ФорEVER ни донесе повеќе здравје, поголема хармонија во семејството, многу нови пријатели, многу обновени стари пријателства, многу дружења, многу патувања како во Македонија така и надвор од неа и секако дополнителен финансиски приход.

Се гордееме со сите наши соработници, потрошувачи и дистрибутери, најголем дел од нив се наши најблиски роднини, мои драги колеги од факултет, колеги од работа, школски другари од гимназија, па дури и школски другари од прво одделение. Им благодарам на сите што ни укажаа доверба да се приклучат како соработници или потрошувачи, и на сите што се колебаат им порачувам да не размислуваат, туку да ги почувствуваат благодетите што ги нуди ФорEVER.

Патот кон успехот е загарантиран со јасно поставени цели, визији, желба, ентузијазам, истрајност, верба и позитивен став. Forever Living Products е компанија која со своите екстра квалитетни производи и одличен маркетинг план ви овозможува да го подобрите квалитетот на својот живот, или со еден збор ви нуди општа БЛАГОСОСТОЈБА.

Стевица и Александар Димовски, Менаџери во ФорEVER Ливинг Продактс



Само четири години поминаа од моето запознавање со "Forever Living". Велам САМО бидејќи бројката е навистина исклучително мала во споредба со сето она што ми го понуди и што го доживеав вклучувајќи се и работејќи со него - и на професионалниот план и во животот воопшто. Иако моето тогашно прво изнесување во јавноста беше исполнето со многу воодушевување од првите дружења и туристичките патувања во европските метрополи, во ова мое денешно браќање, четири години подоцна, на овие страници сакам да оставам траен печат со досегашното искуство, пред се заради сите оние млади колеги и идни соработници, кои за прв пат во рацете го имаат списанието, но во главата многу дилеми и сомнежи: може ли, вреди ли, се исплати ли? И да порачам: СЕ може и навистина се исплати. Мојот пример е една од многубројните потврди на овие простори, но и ширум светот. Бидејќи по четиригодишна работа јас станав МЕНАѢР во "Forever Living Products".

Навистина оваа мала бројка четири во себе крие многу, многу труд, работа без штедење, ангажирање на бројни презентации и помагање на соработниците, стрпливост и упорност во информирањето на луѓето за ползноста и ефектите од користењето на нашите производи, постојано лично доусовршување... Меѓутоа, зарем сето тоа не го вложуваме и во своите секојдневни ангажирања на своите редовни работни места? Разликата е ОГРОМНА во бенефициите кои ги добиваме таму и овде. Тргувајќи од основното заради кое сите се ангажираме - финансиите. Јас во мојата основна професија за 25-годишно искуство не успеав да ги дуплирам примањата, иако имам денови и периоди и со неколкукратно зголемена и работа и одговорност. Во "Forever Living" за само четири години мојата прва "месечна" заработувачка успеав десеткратно да ја зголемам. Поттоа и статусот и напредувањето: колку и да се трудев јасно ми беше дека работата не е единствената основа врз која тоа можев да го постигнам. Овде тврдам: ТРУДОТ е единствениот фактор за успех, заработувачка, успешна кариера и напредување. Тоа е нешто што дава сатисфакција, но и незапирливо влече напред, кон поголема работа, кон поуспешна кариера но и поголема заработувачка.

На крај уште еден исклучително важен момент: Работењето во оваа фирма ми го смени и глобалниот поглед на животот воопшто, но и живеачката, а целото мое семејство сиот овој период сесрдно ме поддржуваше и ми помагаше. Така, во условите на најголемата криза јас без опкружена со толку многу позитивна енергија и ведрина, убаво расположено и задоволство, кое ден по ден успеа да навлезе во моето секојдневие и мојот дом. Затоа и ПРОДОЛЖУВАМ ПОНАТАМУ на скалилата на успехот на "Forever Living"

Д-р. Роза и Драган Гелевски, Менаџери во ФорEVER Ливинг Продактс





FOREVER



ПРОМОЦИЈА!

Во текот на април, секој дистрибутер на ниво Нов Дистрибутер и Асистент Супервизор кој ќе има 1 или повеќе порачки со вкупна вредност од 1 бод на личен код, ќе добие поло маица со логото на ФорEVER.

Во текот на април, секој дистрибутер на ниво Супервизор, Асистент Менаџер или Менаџер кој ќе има 1 или повеќе порачки со вкупна вредност од 2 бода на личен код, ќе добие поло маица со логото на ФорEVER.

На еден дистрибутерски код следува само по 1 поло маица, независно од вкупниот број бодови на личен код во месец април! Количините се ограничени!



НОВО!!!НОВО!!!НОВО!!!

ДОСТАВА НА ПРОИЗВОДИТЕ НА ВАША АДРЕСА

Како да порачате:

Едноставно јавете се на телефон 02/ 2465846 и кажете го вашиот дистрибутерски број и производите кои ги порачувате. Следниот ден ја добивате порачката на домашна адреса. Порачката ја плаќате во готово на доставувачот.

Трошоци за достава се следни:

- До 5 кг плаќате 210 ден за услугата достава до вашиот дом.
- Над 5 кг плаќате 260 ден за услугата достава до вашиот дом.

Квалификации за март 2013

ТОП 10 - НЕМЕНАЏЕРСКИ БОДОВИ

1. Др.Роза Гелевска
2. Слаѓана Маџова
3. Славица Донакова
4. Николина Ѓорѓиева
5. Валентина Крмова
6. Вера Златковска
7. Младен Димовски
8. Жарко Георгиевски
9. Катерина Трајчевска
10. Зорка Малинова

ТОП 10 - Вкупен обем

1. Др.Роза Гелевска
2. Славица Донакова
3. Др.Снежана Контра
4. Слафко Михајловски
5. Слаѓана Маџова
6. Блага Крстеска
7. Николина Ѓорѓиева
8. Катерина Трајчевска
9. Вера Златковска
10. Валентина Крмова

FOREVER LIVING PRODUCTS - MAKEDONIJA

www.foreverliving.com

ул. Владимир Комаров бб, 1000 Скопје, Р. Македонија;

тел: +389 (0)2 2465846, 2465815;

факс: +389 (0)2 2465826; e-mail: flp@t-home.mk

Содржината на оваа публикација е наменета исклучиво за едукативни цели, а не како трговско средство или материјал поврзан со продажба. За да се избегне вадење на овие информации од контекст, не се препорачува копирање или вадење на дел од публикацијата без претходна дозвола од ФЛП Македонија. Консултирајте се со лекар пред употреба за медицинска цел на било кој од производите.

СООПШТЕНИЕ

Во пресрет на претстојните празници Ве известуваме дека канцеларијата на ФЛП нема да работи на 2.05-четврток. Започнуваме со работа на 7.05-вторник.

Ви посакуваме среќни Првوماјски и Велигденски празници!



Квалификации за март 2013

Супервизори

1. Георгиевски Жарко - Куманово
2. Коггинс Ивана - Скопје
3. Коггинс Тони - Скопје
4. Патрикиска Елена - Штип

Асистент Супервизори

1. Адеми Мераљ и Башким - Куманово
2. Денковиќ Ивана - Куманово



3. Јованови Драгица и Оливер - Свети Николе
4. Кузмановски Др.Наум и Ана - Скопје
5. Насков Милан - Скопје
6. Николова Изабела - Штип
7. Николовска Сузана и Тодоров Александар - Скопје
8. Павловски Велибор и Марија - Штип
9. Петрушевски Живко - Куманово
10. Стевковска Цветковска Елизабета и Цветковски Дејан - Куманово
11. Ташкови Валентина и Нико - Штип
12. Темелкоска Симона - Пробиштип
13. Тотевска Гордана - Скопје
14. Фиторе Имери - Куманово
15. Цацкова Ивана - Штип
16. Чаушка Магдалена - Струмица



Avocado Face & Body Soap

Сапун за лице и тело со авокадо

Нежен сапун со силни хидратирачки својства, благодарение на маслото од авокадо. Вашето лице и тело ќе бидат задоволително мазни и чисти. Свежата цитрусна арома ќе ви даде енергија при секое капење.